

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 13

Вторник, 17 ноември 2015 г.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
305.		306.	
Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата и амблемот на овластениот градежен инспектор и начинот на нејзино издавање и одземање	2	Образец –Легитимација на овластен градежен инспектор	3

Совет на општина Струмица:

307.	Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Струмица за 2015 година	4	312.	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 771 КО Банско ..	8
308.	Одлука за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	6	313.	Заклучок за одобрување на Предлог - План на програмите за развој	9
309.	Одлука за измена и дополнување на Одлуката за давање на согласност за издавање под закуп на објекти во општвеност на општина Струмица	6	314.	Заклучок за усвојување на Програмата за работа на Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“- Струмица за 2016 година ...	9
310.	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 686/1 КО Струмица	7	315.	Заклучок за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ за првото полугодие од I до VI месец 2015 година	10
311.	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7908 КО Струмица	8	316.	Заклучок за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ за периодот од 01.01 до 30.09. 2015 година	10

- | | |
|---|---|
| <p>317. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за периодот од 01.01 до 30.09. 2015 година 11</p> <p>318. Заклучок за одложување на донесување Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7519 КО Струмица 11</p> <p>319. Заклучок за недонесување на Детален урбанистички план за дел од Блок 22, (Урбана единица 2, Блок 13, согласно ГУП), измена и дополна Општина Струмица, плански период 2013 – 2018 . 12</p> | <p>320. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2015 година 12</p> <p>321. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2015 година 13</p> |
|---|---|

305.

Врз основа на член 129 став 2 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 32/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/1 и 129/15)) Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Правилник
за формата и содржината на образецот
на легитимацијата и амблемот на
овластениот градежен инспектор и
начинот на нејзино издавање и
одземање.**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата и амблемот на овластениот градежен инспектор и начинот на нејзино издавање и одземање.

Член 2

Легитимацијата на овластениот градежен инспектор се издава според Образецот кој е составен дел на овој Правилник.

Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член е во правоаголна форма изработен на хамер хартија во бела боја со димензии 15 см x 11 см, а кога се превиткува е со димензии 7,5 см x 11 см обвиткан со дводелна обвивка од кизработена од кожа, во жолта боја (корица на легитимацијата).

На предната страна од дводелната обвивка на легитимацијата во горниот дел со црвена боја е втиснат грбот на Република Македонија, со големина 1см x 1см и под него е отпечатен текст во црвена боја „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОПШТИНА СТРУМИЦА“, а во средината е

отпечатен текст во црвена боја „ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР“

Под овој текст е амблемот на овластениот градежен инспектор.

Амблемот е во црвена боја во вид на триаголник со димензии 4,5см x 4,5 см x 4,5 см, обработен со раб од црна боја од 2 мм.

На внатрешната лева страна од образецот е отпечатен грбот на општината, а под него текст: „ОПШТИНА СТРУМИЦА“. Под овој текст, на левата страна се наоѓа место за фотографија со големина 2,5 см x 3,5 см. Во долниот дел има простор каде што се впишуваат следните податоци: име и презиме на овластениот градежен инспектор, неговиот потпис, регистарски бој на легитимацијата, датум на издавање, потпис на градоначалникот и место за печат (М.П.).

Од внатрешната лева страна од образецот е отпечатен текст: „Овластениот градежен инспектор врши инспекциски надзор над примената на Законот за градење од втора категорија, а според утврдените надлежности на Законот за градење .

Учесниците во изградбата, се должни на овластениот градежен инспектор да му овозможат непречено спроведување на инспекцискиот надзор и да му ја дадат на увид документацијата што се однесува на градбата што е предмет на надзор.

Член 3

Легитимацијата на овластениот градежен инспектор ја издава Градоначалникот на општина Струмица.

Легитимацијата има важност се додека овластениот градежен инспектор на кој му е издадена легитимацијата има својство на службено лице.

Ако на овластениот градежен инспектор му престане работниот однос во Општина Струмица или ако биде распореден на друго работно место во општината ја враќа легитимацијата на Градоначалникот на општина Струмица.

Член 4

Во случај на губење на легитимацијата, овластениот градежен инспектор веднаш, а најдоцна во рок од 3 (три) дена треба да го извести Градоначалникот на општина Струмица, кој по огласување за неважечка легитимацијата на овластениот градежен инспектор, на овластениот градежен инспектор му издава нова легитимација.

Член 5

Легитимацијата се заменува со нова кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, како и кога има промена во личните податоци на овластениот градежен инспектор.

Легитимацијата што се враќа или заменува, се поништува.

Член 6




Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 09 - 8511/1
12.11.2015 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

306.

Образец –Легитимација на овластен градежен инспектор

<div style="text-align: center;">  <p>РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА СТРУМИЦА</p> <p>ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР</p>  </div>	
<div style="text-align: center;">  <p>ОПШТИНА СТРУМИЦА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Слика 2,5смx3 см </div> <hr/> <p style="text-align: center;">Име и презиме</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">Потпис на овластениот градежен инспектор</p> <hr/> <p>Регистарски број _____ / _____ дата на издавање</p> <p style="text-align: center;">..... М.П. Градоначалник</p>	<p>Овластениот градежен инспектор врши инспекциски надзор над примената на Законот за градење од втора категорија, а според утврдените надлежности на Законот за градење.</p> <p>Учесниците во изградбата, се должни на овластениот градежен инспектор да му овозможат непречено спроведување на инспекцискиот надзор и да му ја дадат на увид документацијата што се однесува на градбата што е предмет на надзор.</p>

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Струмица за 2015 година

Се објавува Одлуката за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Струмица

за 2015 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 13.11.2015 година.

Бр.09-8551/2 Општина Струмица
17.11.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

307.

Врз основа на член 36 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12 и 192/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.11.2015 година, донесе

Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Струмица за 2015 година

Член 1

Со оваа Одлука се врши проширување и измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Струмица за 2015 година и тоа:

Потпрограма и назив на потпрограмата	Потставка и опис на потставката	Самофинан.	Дотации	Донации	Кредити
--------------------------------------	---------------------------------	------------	---------	---------	---------

Се зголемуваат приходите на следните потставки:

A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА

741120	Блок дотации на општината по одделни намени	0	487.000	0	0
741119	Наменска дотација на општината за активности од пожарникарство	0	433.000	0	0
		0	920.000	0	0

G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

401320	Персонален данок на доход од надоместоци	0	0	0	0
464990	Други трансфери	0	0	109.190	0
480110	Купување на канцелариска опрема	0	0	-69.774	0
425990	Други договорни услуги	0	0	-11.416	0
423990	Други материјали	0	0	-28.000	0
404150	Други надоместоци	0	0	0	0

K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ

402110	Основни придонеси за ПИО	0	-25.644	0	0
401130	Основни плати - други вработени	0	-69.487	0	0
425990	Други договорни услуги	0	45.000	0	0
426990	Други оперативни расходи	0	50.131	0	0

N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

402110	Основни придонеси за ПИО	0	120.000	0	0
425760	Превозни услуги во образованието	0	598.000	0	0
424210	Одржување на згради	0	560.274	0	0
421240	Течни горива	0	-670.000	0	0
401130	Основни плати - други вработени	0	300.000	0	0
423110	Канцелариски материјали	0	40.000	0	0
426410	Објавување на огласи	0	17.726	0	0
427110	Привремени вработувања	0	-188.000	0	0

N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

424210	Одржување на згради	0	425.000	0	0
401130	Основни плати - други вработени	0	403.202	0	0
402110	Основни придонеси за ПИО	0	144.998	0	0
427110	Привремени вработувања	0	-305.000	0	0
421240	Течни горива	0	-209.200	0	0

V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

425990	Други договорни услуги	0	187.000	0	0
424210	Одржување на згради	0	200.000	0	0
421240	Течни горива	0	-168.010	0	0
402110	Основни придонеси за ПИО	0	-113.455	0	0
401130	Основни плати - други вработени	0	-142.671	0	0
402110	Основни придонеси за ПИО	0	-150.000	0	0
401130	Основни плати - други вработени	0	-600.000	0	0
427110	Привремени вработувања	0	37.136	0	0

W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

401130	Основни плати - други вработени	0	328.705	0	0
402110	Основни придонеси за ПИО	0	104.295	0	0
		0	920.000	0	0

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“ и станува составен дел на Буџетот на општина Струмица за 2015 година.

Бр. 08-8551/1 Совет на општина Струмица
16.11.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување

Се објавува Одлуката за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 13.11.2015 година.

Бр.09-8552/2 Општина Струмица
16.11.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

308.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), а согласно доставените Одлуки за еднократен отпис на долг, донесени од Комисијата за постапување по барањата за еднократен отпис на долговите на граѓаните, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.11.2015 година, донесе

О д л у к а
за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување

Член 1

Со оваа Одлука се отпишува долгот по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување, во вкупен износ од 14.828,05 денари, на следните лица:

Р.бр.	Име и презиме	Место	Број на одлука	Износ
1	Петре Трајков Виолета Трајкова	Баница	10-6808/32633	3.623,05
2	Реџеп Мустафов	Струмица	10-6808/21184	4.931,00
3	Костадин Глигоров Јагода Глигорова	Баница	10-6808/1190	2.161,00
4	Атанас Велев	Просениково	10-6808/32886/2	4.113,00
			ВКУПНО:	14.828,00

Член 2

Советот на општина Струмица, врз основа на член 1 од оваа Одлука, за секое лице посебно, ќе донесе поединечна Одлука за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување и истата ќе се достави до должникот.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8552/1 Совет на општина Струмица
16.11.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за давање на согласност за издавање под закуп на објекти во сопственост на општина Струмица

Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за давање на согласност за издавање под закуп на објекти во сопственост на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 13.11.2015 година.

Бр.09-8553/2 Општина Струмица
17.11.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

309.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.11.2015 година, донесе

О д л у к а
за измена и дополнување на Одлуката за
давање на согласност за издавање под
закуп на објекти во сопственост на
општина Струмица

Член 1

Во Одлуката за давање на согласност за издавање под закуп на објекти сопственост на општина Струмица бр. 08-4084/1 од 08.05.2015 година („Службен гласник на општина Струмица бр. 6/15), во член 1 став 1, точката 6 се менува и гласи:

„6. Дел од објект, заведен во Имотен лист бр. 515, КП бр. 2011, КО Добрејци, со површина од 54 м2.“

По точка 7, се додава нова точка 8 која гласи:

„8. Дел од објект, заведен во Имотен лист бр. 1824, КП бр. 3157, КО Банско, со површина од 217 м2.“

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-8553/1 Совет на општина Струмица
 16.11.2015 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 686/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 686/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 13.11.2015 година.

Бр.09-8554/2 Општина Струмица
 17.11.2015 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

310.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15 и 129/15), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.11.2015 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште за КП бр. 686/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, помошен објект - гаража, кој се наоѓа на КП бр. 686/1 КО Струмица, во сопственост на Ленка Динева од Струмица.

Согласно ДУП за нов блок бр. 36, објектот на КП бр. 686/1 КО Струмица, се наоѓа во зона со намена станбени згради, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-8554/1 Совет на општина Струмица
 16.11.2015 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7908 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко -

планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7908 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 13.11.2015 година.

Бр.09-8555/2 Општина Струмица
17.11.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

311.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15 и 129/15), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.11.2015 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7908 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7908 КО Струмица, во сопственост на лицето Атанас Донов.

Согласно ГУП на град Струмица, објектот на КП бр. 7908 КО Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-8555/1 Совет на општина Струмица
16.11.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 771 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 771 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 13.11.2015 година.

Бр.09-8556/2 Општина Струмица
17.11.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

312.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15 и 129/15), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.11.2015 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 771 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 771 КО Банско, во сопственост на лицето Мамер Исмаилов.

Објектот на КП бр. 771 КО Банско, согласно УП за с. Банско, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Исмаилов Весел Демир.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-8556/1 Совет на општина Струмица
16.11.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за одобрување на Предлог - Планот на програмите за развој

Се објавува Заклучокот за одобрување на Предлог - Планот на програмите за развој, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 13.11.2015 година.

Бр.09-8557/2 Општина Струмица
17.11.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

313.

Врз основа на член 21-б од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12 и 192/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.11.2015 година, донесе

З а к л у ч о к за одобрување на Предлог - Планот на програмите за развој

1. Се одобрува Предлог - Планот на програмите за развој.

2. Одобриениот План на програмите за развој е составен дел на предлогот на Буџетот на општина Струмица за 2016 година.

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-8557/1 Совет на општина Струмица
16.11.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинската јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 2016 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинската јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 2016 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 13.11.2015 година.

Бр.09-8558/2 Општина Струмица
17.11.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

314.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.11.2015 година, донесе

З а к л у ч о к за усвојување на Програмата за работа на Општинската јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 2016 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Општинската јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 2016 година, донесена од Управниот одбор со Одлука бр. 02-281/2 од 28.10.2015 година

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-8558/1 Совет на општина Струмица
16.11.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - гас“ Струмица за првото полугодие од I до VI месец 2015 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - гас“ Струмица за првото полугодие од I до VI месец 2015 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 13.11.2015 година.

Бр.09-8559/2 Општина Струмица
17.11.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

315.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/2015) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.11.2015 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - гас“ Струмица за првото полугодие од I до VI месец 2015 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - гас“ Струмица за првото полугодие од I до VI месец 2015 година, усвоен од Управниот одбор со Одлука бр. 02-222/2 од 01.10.2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8559/1 Совет на општина Струмица
16.11.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - гас“ Струмица за периодот од 01.01. до 30.09.2015 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - гас“ Струмица за периодот од 01.01. до 30.09.2015 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 13.11.2015 година.

Бр.09-8560/2 Општина Струмица
17.11.2015 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

316.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/2015) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.11.2015 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - гас“ Струмица за периодот од 01.01. до 30.09.2015 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - гас“ Струмица за периодот од 01.01. до 30.09.2015 година, усвоен од Управниот одбор со Одлука бр. 02-246/3 од 05.11.2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8560/1 Совет на општина Струмица
16.11.2015 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица за периодот од 01.01. до 30.09.2015 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица за периодот од 01.01. до 30.09.2015 година,

донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 13.11.2015 година.

Бр.09-8561/2 Општина Струмица
17.11.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

317.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/2015) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.11.2015 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за периодот од 01.01. до 30.09.2015 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица за периодот од 01.01. до 30.09.2015 година, усвоен од Управниот одбор со Одлука бр. 02-797/2 од 02.11.2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-8561/1 Совет на општина Струмица
16.11.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7519 КО Струмица

Се објавува Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7519 КО Струмица, донесен на седницата на Советот на

општина Струмица, одржана на 13.11.2015 година.

Бр. 09-8562/2 Општина Струмица
17.11.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

318.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15 и 129/15), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.11.2015 година, донесе

З а к л у ч о к
за одложување на донесување Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7519 КО Струмица

1. Се одложува донесувањето на Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7519 КО Струмица, за да се изврши промена во Геодетскиот елаборат.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-8562/1 Совет на општина Струмица
16.11.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
недонесување на Детален урбанистички
план за дел од Блок 22, (Урбана единица 2,
Блок 13, согласно ГУП), измена и дополна,
Општина Струмица, плански период 2013 –
2018

Се објавува Заклучокот за
недонесување на Детален урбанистички
план за дел од Блок 22, (Урбана единица 2,
Блок 13, согласно ГУП), измена и дополна,
Општина Струмица, плански период 2013 –
2018, донесен на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 13.11.2015
година.

Бр.09-8563/2 Општина Струмица
17.11.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

319.

Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06,
15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на
општина Струмица, на седницата одржана на
13.11.2015 година, донесе

З а к л у ч о к
за недонесување на Детален
урбанистички план за дел од Блок 22,
(Урбана единица 2, Блок 13, согласно
ГУП), измена и дополна, Општина
Струмица, плански период 2013 – 2018

1. Не се донесува Детален
урбанистички план за дел од Блок 22,
(Урбана единица 2, Блок 13, согласно ГУП),
измена и дополна, Општина Струмица,
плански период 2013 – 2018.

2. Поради промена на границите
помеѓу градежните парцели бр. 13-47 и бр.
13-49, повторно да се спроведе јавна анкета
и јавна презентација по Нацрт ДУП за дел од
Блок 22 (Блок 13, Урбана единица 2,
согласно ГУП) во град Струмица.

3. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-8563/1 Совет на општина Струмица
16.11.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и
член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на општина Струмица за третиот
квартал од 2015 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на
Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на општина Струмица за третиот
квартал од 2015 година, донесен на
седницата на Советот на општина Струмица,
одржана на 13.11.2015 година.

Бр. 09-8564/2 Општина Струмица
17.11.2015 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

320.

Врз основа на член 32 од Законот за
финансирање на единиците на локална
самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09,
47/11 и 192/15) и член 20 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица,
на седницата одржана на 13.11.2015 година,
донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за третиот квартал од 2015
година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за третиот квартал од 2015 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот
извештај составен на образец К1, К2 и К3.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Струмица“.

Бр.08-8564/1 Совет на општина Струмица
16.11.2015 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

320.

Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2015 година

Образец К1
 Квартален извештај за извршувањето на буџетот за општина Струмица за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2015 година до 30.09.2015 година

Општина: Струмица
 Извештаен период: од 01.01.2015 година до 30.09.2015 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 15.10.2015
 (ден, месец, година)

71	Приходи - Квартал 3(трет)	Буџет за 2015 година			Наменска дотација за 2015 година			Самовинаска дотација за 2015 година			Донции за 2015 година			Кредити за 2015 година			Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 3(трет) квартал	Извршеност за 3(трет) квартал	План	Реализација за 3(трет) квартал	Извршеност за 3(трет) квартал	План	Реализација за 3(трет) квартал	Извршеност за 3(трет) квартал	План	Реализација за 3(трет) квартал	Извршеност за 3(трет) квартал	План	Реализација за 3(трет) квартал	Извршеност за 3(трет) квартал	План	Реализација за 3(трет) квартал	Извршеност за 3(трет) квартал	
711	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:																			
712	ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	388.137.000	202.866.128	459.597.583	341.654.556	48.493.741	20.667.191	33.893.576	3.740.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713	ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	216.731.000	127.753.828	439.897.583	323.409.288	47.643.741	20.187.556	6.537.000	1.598.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
714	КАПИТАЛЕН БИЛАНС:																			
715	ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	151.200.000	91.663.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
716	ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	323.006.000	171.775.919	0	0	850.000	479.635	27.356.576	2.232.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717	ЛАНУОЧНИ ПРИХОДИ																			
718	Денек од доход од довики и од капитални довики	5.000.000	163.357.929	4.651.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
719	Придонос за допишале испоручување	50.000.000	52.168.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Донции од платот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Донции од месечовни услуги и трансакции (штрини и довики)	245.150.000	106.373.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Донции од користење или довики за врнење на терит	500.000	154.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	НЕДАНУОЧНИ ПРИХОДИ	30.500.000	6.496.025	0	0	48.493.741	20.185.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
724	Предпривалски приходи и приходи од имот	3.000.000	2.589.805	0	0	0	22.000	0	2.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Гроби, судски и административни такси	500.000	295.546	0	0	45.099.968	19.543.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
726	Други владени услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
727	Други владени приходи	29.000.000	6.146.219	0	0	3.983.773	453.462	33.893.576	3.740.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
728	Донции од невладини организации	55.987.000	36.012.174	459.597.583	341.654.556	0	511.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Донции од странство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Донции од земјоделство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731	ДОНАЦИИ ЗА ДОЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
732	Кредиторни дописници по возмат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
733	Долгорочни дописници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
734	Друго домашно занолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
735	ЗАДОЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736	Негнвородни развојни агенции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
737	Странски влади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
738	Други дописници од странство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
739	ПРОДЖЕКТИ НА ХАРТИН ОП ВРЕДНОСТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
740	Приходи од продажба на недвижен имот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741	Приходи од ОПШТАТА НА ЗАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742	Приходи од имплементациони довики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
743	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	151.200.000	91.663.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
744	Приходи на капитални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
745	Приходи на ствени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
746	Приходи на дописи и имплементациони испоручувања	151.200.000	91.663.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
747	Приходи од продажба на недвижен имот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
748	Приходи од продажба на недвижен имот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
749	Капитални дописници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Образложение:

Вкупните приходи во Буџетот на Општина Струмица од планираните 1.081.322.00 денари се реализирани 665.692.447.00 денари или со процент од 62 %.

Расходи - Квартал 3(трет)	Буџет за 2015 година		Намесна деталја за 2015 година		Саморезервирани активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година	
	План	Реализација за 3(трет) квартал	План	Реализација за 3(трет)квартал	План	Реализација за 3(трет)квартал	План	Реализација за 3(трет)квартал	План	Реализација за 3(трет)квартал	План	Реализација за 3(трет) квартал
40	90.130.748	60.410.870	343.000.320	255.672.924	0	0	0	0	0	0	433.230.068	316.092.294
401	62.425.867	41.372.536	250.114.075	186.458.952	0	0	0	0	0	0	312.569.942	227.931.468
402	22.958.910	15.418.712	92.946.245	69.213.992	0	0	0	0	0	0	115.905.155	84.632.704
404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	4.754.971	3.528.222	0	0	0	0	0	0	0	0	4.754.971	3.528.222
41	3.300.000	803.220	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	803.220
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	1.700.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	140.000
413	1.600.000	663.220	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	663.220
414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	89.751.252	47.550.614	116.507.363	67.736.364	47.643.741	20.187.558	2.886.500	993.973	0	0	256.787.856	136.268.509
420	800.000	322.019	0	0	490.000	23.680	0	0	0	0	1.290.000	345.729
421	25.470.000	18.776.263	25.073.134	14.888.205	4.070.500	2.422.729	0	0	0	0	54.613.634	36.087.197
423	6.613.744	2.504.591	3.911.046	2.155.682	18.991.405	9.580.188	48.000	0	0	0	29.564.195	14.230.461
424	24.000.000	11.904.086	19.914.485	8.626.509	4.713.500	1.535.000	0	0	0	0	48.627.985	22.065.604
425	15.329.081	4.958.625	55.660.273	33.412.336	18.613.336	6.350.799	2.567.500	831.515	0	0	92.170.190	45.553.305
426	8.197.760	4.279.507	534.703	247.844	545.000	219.153	270.000	162.428	0	0	9.547.463	4.908.332
427	9.340.667	4.605.493	11.413.722	8.405.788	220.000	56.000	0	0	0	0	20.974.389	13.067.281
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	32.540.000	19.180.224	0	0	0	0	3.651.500	514.120	0	0	36.191.500	19.694.344
461	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463	22.310.000	13.248.391	0	0	0	0	3.651.500	514.120	0	0	22.310.000	13.248.391
464	9.880.000	5.931.833	0	0	0	0	0	0	0	0	13.531.500	6.445.653
465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	323.006.000	171.775.919	0	0	850.000	479.635	27.356.576	2.232.758	0	0	351.812.576	174.488.312
480	14.650.000	6.004.366	0	0	600.000	479.635	84.763	0	0	0	15.334.763	6.484.001
481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	280.056.000	150.434.015	0	0	150.000	0	24.271.813	2.232.758	0	0	304.327.813	152.666.773
483	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.150.000	0
484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	0
486	600.000	187.538	0	0	100.000	0	0	0	0	0	700.000	187.538
487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	22.700.000	15.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.700.000	15.150.000

Образложение:

Вкупните расходи во Буџетот на Општина Струмица од планираните 1.081.322,00 денари се реализирани 647.347,179,00 денари или со процент од 59,86 % .

Образец К2
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Струмица

Квартал:

од 01.01.2015 година до 30.09.2015 година

Датум на поднесување на извештајот:

15.10.2015
(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски нап 60 дена		Вкупно
		Обврски до 60 дена	утужени	
јануари				0
февруари				0
март				0
април				0
мај				0
јуни				0
јули	5.450.205	1.947.490	60.049.040	67.446.735
август	4.481.277	4.520.620	53.370.567	62.372.464
септември	3.051.114	2.196.859	53.356.095	58.604.068
октомври				0
ноември				0
декември				0
Образложение:				
Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.07.2015 година изнесуваат 67.446.735,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 5.450.205,00 денари , а износот од 1.947.490,00 денари се обврски до 60 дена.Капиталнитеобврски од вкупните обврски се во износ од 59.149.642,00 денари а тековните обврски изнесуваат 8.297.093,00 денари.Општина Струмица до 31.07.2015 година има недоспеани обврски во износ од 21.379.908,00 денари.				
Обврските за Општина Струмица кои се достасени до 31.08.2015 година изнесуваат 62.372.464,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 4.481.277,00 денари , а износот од 4.520.620,00 денари се обврски до 60 дена.Капиталнитеобврски од вкупните обврски се во износ од 55.536.751,00 денари а тековните обврски изнесуваат 6.835.713,00 денари.Општина Струмица до 31.08.2015 година има недоспеани обврски во износ од 23.560.140,00 денари.				
Општина Струмица до 30.09.2015 година има вкупно достасени обврски во износ од 58.604.068,00 денари.Вкупни капитални обврски се во износ од 48.962.255,00 денари а износот од 9.641.813,00 денари се тековни достасани обврски до овој период. Вкупните недостасени обврски изнесуваат 12.895.404,00 денари и во најголем дел се однесуваат за капитални инвестиции				
Расходна ставка				Вкупно обврски
401				
402				
403				
404				
411				
412				
413				
414				
420				1.250.059
423				694.332
424				5.309.590
425				391.578
426				1.996.254
427				
451				
452				
453				
462				
463				
464				
465				
471				
472				
473				
474				2.571.575
480				
481				46.390.680
482				
483				
484				
485				
486				
487				
488				
489				
491				
492				
493				
Тотал				58.604.068

(во денари)

